



Серија i-SENSYS X C1127i

ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА ГРУПАТА НА РЕШЕНИЈА ЗА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ СО ДОКУМЕНТИ

Висококвалитетни, компактни повеќефункционални печатачи во боја за А4-формати со можност за поврзување со Cloud



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X C1127i

ПРОДУКТИВНОСТ

- Голем екран на допир со брз одзив
- Едноставно прилагодување на функциите на уредот
- Двострано печатење како стандардна опција
- Скенирање во едно поминување за брза дигитализација на хартиените документи

БЕЗБЕДНОСТ

- Проверката на системот при вклучувањето ги штити функциите на уредот
- Проверката на идентитетот на корисниците го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Скенирајте и безбедно испраќајте документи со изборниот режим за шифрирање PDF-датотеки

ПОВРЗУВАЊЕ

- Далечинско поставување и контролирање уреди со апликацијата Canon Print Business
- Компатибилност со Mopria, Apple Air Print и Google Cloud Print
- Поддршка за поле за комуникации во близина (NFC) (само C1127iF)

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Решете ги проблемите со трошоците и ограничениот простор
- Компактните уреди се одликуваат со сè-во-едно картиц за тонер
- Флексибилната конфигурација се интегрира во секое работно опкружување
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Опциите за далечинска дијагностика и помош го намалуваат времето на неактивност
- Софтверските опции врз основа на Cloud или сервер ја централизираат контролата врз групата уреди
- Пристап до функциите за контрола на печатачот преку компјутер или мобилни уреди
- Лесна замена на тонерот

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS X C1127i

- Печатење, копирање, скенирање и испраќање и факс
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 27 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 47 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

i-SENSYS X C1127iF

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 27 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 47 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB, QR-кодови и NFC
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови
- Компатибилност со uniFLOW

УСЛУГИ

ОСНОВНА ВЕРЗИЈА

Извршувајте рутински канцелариски задачи на безбеден и едноставен начин, користејќи ги вградените софтвери како uniFLOW Online Express и други достапни услуги што нудат максимално одржување и поддршка за уредот



ХАРДВЕР



СОФТВЕР



УСЛУГИ

НАЈДОБРА ВЕРЗИЈА

Изберете приспособена услуга што ќе одговара на вашите деловни потреби преку отстранување на непотребните процеси за управување со печатењето. Консултирајте се со експертите од Canon за вашите специфични потреби за да пронајдете соодветна опција за управувани услуги за печатење

ПОДОБРЕНА ВЕРЗИЈА

Надополнете ги функциите за Cloud со uniFLOW Online - сè-во-едно системот за управување со печатењето од Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1127i

Тип на машина	„Сè-во-едно“ ласер во боја	Меморија на факс	До 512 страници ⁵
Доступни функции	i-SENSYS X C1127iF: печатење, копирање, скенирање и испраќање факс i-SENSYS X C1127i: печатење, копирање, скенирање	Броеви за брзо бирање Групно бирање/одредишта Секвенцијално пренесување Резервна копија на меморија	До 281 број за бирање Макс. 299 броеви за бирање/ макс. 299 одредишта Макс. 310 одредишта Трајно архивирање на меморијата за факсови (архивирање со флеш меморија) Да (праќање и прием)
ПЕЧАТАЧ		Двострано користење на факс	Препраќање на факс, двоен пристап, далечински прием, PC факс (само TX), DRPD, ECM, автоматско повторно бирање, извештаи за активности на факсот, извештаи за резултатите од активностите на факсот, извештаи за управување со активностите на факсот
Брзина на печатење	Еднострано: до 27 стр./мин. (A4) До 49 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 24,5 слики/мин. (A4)	Други функции	
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци	РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Резолуција на печатење	1200 x 1200 dpi	Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Потребно време за загревање	Прибл. 13 секунди од моментот на вклучување или помалку	Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски факс за 50 листови ADF за 50 листови
Време за печатење на првата страница	Во боја прибл.: 8,6 секунди или помалку Црно-бело прибл.: 7,7 секунди или помалку	Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Јазници на печатач	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Излезно лежиште за хартија	150 листови
Фонтови	93 PCL фонтови 136 PostScript фонтови	Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)	Големина на медиуми	Касета (стандардна): A5, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16 K, поштенски картички, пликови (COM10, DL, C5), прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Режим на заштеда на тонер	Да		Повеќенаменски факс: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенски картички, картички со индекс, плик (COM10, Monarch, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Напредни функции за печатење	i-SENSY X C1127iF: Безбедно печатење Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење баркодови ² Touch & Print (NFC) Поддршка за Google Cloud Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Безбедно печатење Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење баркодови ² Поддршка за Google Cloud Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business		Касета (изборна): A4, A5, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенски картички, пликови (COM10, DL, C5), прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
КОПИР			ADF: A4, A5, B5, правни, писма, извештаи, прилагодени големини: мин. 128 x 139,7 mm макс. 215,9 x 355,6 mm
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 27 стр./мин. Двострано (A4): до 21,9 слики/мин.	Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенаменски факс: 60 до 176 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) ADF: 50 до 105 g/m ²
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): Во боја: прибл. 12,0 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 10,2 секунди или помалку Плоча (A4): Во боја: прибл. 11,3 секунди или помалку Црно-бело: прибл. 9,8 секунди или помалку	Двострано печатење	Автоматски Касета: A4, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 176 x 250 mm макс. 215,9 x 355,6 mm 60 до 200 g/m ²
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi	ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Режими на копирање	Текст/фотографија/мапа (зададено), текст/фотографија/мапа (квалитетно), отпечатена слика, текст	Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)	Компатибилност со оперативни системи	Windows® 10 / Windows® 8.1 // Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X верзија 10.9.5 и понова верзија / Mac OS 10.15 и понова верзија Linux®
Повеќекратно копирање	До 999 копии	Мрежен протокол	Печатење: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Скенирање: E-пошта, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP апликативни услуги: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP пред SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност (жична врска): Филтрирање на IP/Mac адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување		
Други функции	Бришење на рамка, впарување, 2 на 1, 4 на 1, копирање на документи за идентификација		
СКЕНЕР			
Тип	Боја		
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600dpi Подобрено: до 9600 x 9600dpi		
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 27 слики/мин. (300x600dpi) Еднострано во боја: 14 слики/мин. (300x300dpi) Двострано црно-бело: 47 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 27 слики/мин. (300x600dpi)		
Длабочина на скенирање на боја	24 бита/24 бита (влез/излез)		
Тоновни нивоа	256 нивоа		
Компатибилност	TWAIN , WIA, ICA		
Макс. ширина на скенирање	216 mm		
Скенирање кон e-mail	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ³ /PDF (дигитален потпис) ³		
Скенирање кон компјутер	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ³ /PDF (дигитален потпис) ³		
Скенирање на USB мемориски уред	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ³ /PDF (дигитален потпис) ³		
Скенирање кон FTP	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF ³ /PDF (дигитален потпис) ³		
Скенирање кон Cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
ФАКС			
Само i-SENSYS X C1127iF	Само i-SENSYS X C1127iF		
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁵)		
Режим на прием	Само факс, факс/тел. автоматско префрлување, режим на одговор, рачно		
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi		

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1127i

Софтвер и управување со печатач

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: софтвер
базиран на сервер за централизирано управување
со голем број на уреди
eMaintenance: вградениот RDS овозможува
користење на далечински услуги од eMaintenance
како што е снимање со бројач, автоматско
управување со потрошни материјали и
далечинско дијагностицирање.
Универзален управувач за најавување / uniFLOW
online / uniFLOW online Express / компатибилност
со uniFLOW Application Library

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Препорачан месечен обем
на печатење

750 - 4.000 страници месечно

Работен циклус

Макс. 50.000 страници месечно⁷

Брзина на процесорот

800MHz x 2

Меморија

1 GB

Контролен панел

LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm

Димензии со фахови
(Ш x Д x В)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Простор за инсталирање
(Ш x Д x В)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Тежина

Прибл. 24,5 Kg

Работни услови

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)

Извор на напојување со
енергија

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Потрошувачка на енергија

Максимум: прибл. 1.390 W
Активно печатење: прибл. 530 W
Режим на подготвеност: прибл. 18,0 W
Режим на мирување: прибл. 0,7 W
Типична потрошувачка на електрична енергија
(ТЕС): 0,31 kWh/неделно¹⁰
За детални информации за регулативата Lot26, ве
молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Нивоа на шум

Звучен притисок⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Активен режим: еднострано 48 dB / двострано
49 dB
Режим на подготвеност: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Активен режим: еднострано 48 dB / двострано
50 dB
Режим на подготвеност: 28 dB

Моќност на звук⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Активен режим: еднострано 62 dB или помалку /
двострано 63 dB или помалку
Режим на подготвеност: 42 dB или помалку
i-SENSYS X C1127i
Активен режим: еднострано 63 dB или помалку /
двострано 64 dB или помалку
Режим на подготвеност: 42 dB или помалку

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици

ТОНЕР Т09 - црна боја (7.600 страници⁹)
ТОНЕР Т09 - цијан (5.900 страници⁹)
ТОНЕР Т09 - магента (5.900 страници⁹)
ТОНЕР Т09 - жолта боја (5.900 страници⁹)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Делови

i-SENSYS X C1127iF:
Модул за снабдување на касетата-AF1 (касета за
550 листови)
TEL 6 комплет со долг кабел (телефон со
слушалка)
Комплет за печатење бар-кодови-EIE
MiCard Multi (читач на картички за идентификација
со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
MiCard Plus (читач на картички за идентификација
со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
Комплет со MiCard додаток-B1
Комплет безбедносни функции за испраќање на
PDF-E1

i-SENSYS X C1127i:
Модул за снабдување на касетата-AF1 (касета за
550 листови)
Комплет за печатење бар-кодови-EIE
MiCard Multi (читач на картички за идентификација
со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
MiCard Plus (читач на картички за идентификација
со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
Комплет со MiCard додаток-B1
Комплет безбедносни функции за испраќање на
PDF-E1

Софтвер и решенија



Компатибилност



Забелешки:

- ^[1] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
- ^[2] Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-EIE
- ^[3] Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
- ^[4] Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- ^[5] Според стандардот ITU-T табела бр. 1
- ^[6] Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
- ^[7] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- ^[8] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[9] Врз основа на ISO/IEC 19798
- ^[10] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2020